



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата

Четврток, 30 јули 1964
Скопје

Број 28

Год. XX

Претплата за 1964 год. изнесува 2.200 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802-11/1-698.

166.

На основа член 89 став 2 точка 2 и член 202 став 1 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА НОРМИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ И НОРМАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА ЗА 1964 ГОДИНА

1. Се дава согласност на Одлуката за нормите на основните придонеси за инвалидско и пензиско осигурување и нормата на придонесот за додаток на деца за 1964 година, донесена од Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците на Социјалистичка Република Македонија под бр. 09-1212/1 од 11. IV. 1964 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 09-1319/1

25 јуни 1964 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

167.

На основа член 133 став 2 точка 1 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ШТО ВО 1964 ГОДИНА КЕ СЕ ИЗДВОЈУВААТ ЗА СИГУРНОСНА РЕЗЕРВА И ВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА НА ФОНДОВИТЕ НА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Се дава согласност на Одлуката за висината на средствата што во 1964 година ќе се издвојуваат за сигурносна резерва и валоризациона резерва на фондовите на инвалидското осигурување и пензиското осигурување, донесена од Собранието на Републиката заедница за социјално осигуру-

вање на работниците на Социјалистичка Република Македонија под бр. 07-1211/1 од 11. IV. 1964 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 09-1318/1

25 јуни 1964 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

168.

На основа точка 1 став 3 од Наредбата за продажните цени на житариците и производите од житарици („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 30/64), Републичкиот секретар за трговија и туризам донесува

НАРЕДБА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО ЗА ПЧЕНИЦА, 'РЖ, ПЧЕНКА, ЈАЧМЕН (ОСВЕН ПИВАРСКИОТ), ЗОБ И ПРЕКРУПА

1. Стопанските организации кои се бават со промет на житарици, можат на име трошоци на трговијата на големо на пченица, 'рж, пченка, јачмен (освен пиварскиот), зоб и прекрупа да засметуваат до 3,5 динари за 1 кгр.

2. Трошоците на трговијата во смисла на претходната точка ги опфаќаат сите трошоци што настануваат од преземањето до продажбата на стоката, освен трошоците на превозот кои одделно се засметуваат на набавната цена.

3. Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за определување трошоци на прометот на големо и трошоците на производството (помељарина) за пченично, 'ржано и пченкарно брашно („Сл. весник на НРМ“ бр. 42/60 и 37/62).

Одредбите на претходниот став во однос на пченичното и 'ржаното брашно ќе се применуваат од денот кога тие производи на основа на републички прописи бидат опфанати со контрола на цените во производството.

Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за одредување на трошоци на трговијата на големо за пченица, 'рж, пченка, јачмен (освен пиварскиот), зоб и прекрупа („Сл. весник на НРМ“ бр. 42/60).

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. весник на СРМ“ и ќе се применува од 18 јули 1964 година.

Број 02-1028
17 јули 1964 година
Скопје

Го заменува
Републичкиот секретар за
трговија и туризам
Републички секретар
за сообраќај и врски,
Горѓи Русковски, с. р.

169.

На основа точка 3 став 3 од Одлуката за про-
дажните цени на шеќерот („Сл. лист на СФРЈ“
бр. 30/64), Републичкиот секретар за трговија и
туризам донесува

НАРЕДБА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ПРО- МЕТОТ НА ГОЛЕМО ЗА ШЕЌЕР

1. Трговските стопански организации кои се
бават со промет на шеќер, на име трошоци на
трговијата на големо на шеќерот во кристал и
коцки можат да засметуваат до 3% од набавната
цена.

2. Трошоците на трговијата во смисла на прет-
ходната точка ги опфаќаат сите трошоци што наста-
нуваат од преземање до продажба на шеќерот,
освен трошоците на превозот кои одделно се за-
сметуваат на набавната цена.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден
од денот на објавувањето во „Службен весник на
СРМ“, а ќе се применува од 18 јули 1964 година.

Број 02-1009
17 јули 1964 година
Скопје

Го заменува
Републичкиот секретар за
трговија и туризам
Републички секретар
за сообраќај и врски,
Горѓи Русковски, с. р.

170.

На основа член 133 став 2 точка 1 од Законот
за организација и финансирање на социјалното
осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ број 22/62)
и точка 1 од Одлуката за најниските проценти на
задолжителното издвојување во 1964 година за
сигурносна резерва и за валоризациона резерва
на фондовите на инвалидското осигурување и пен-
зиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“
број 52/63), Собранието на Републичката заедница

за социјално осигурување на работниците на СР
Македонија на седницата одржана на 11 април
1964 година донесува

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ШТО ВО 1964 ГОДИНА ЌЕ СЕ ИЗДВОЈУВААТ ЗА СИГУРНОС- НА РЕЗЕРВА И ВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА НА ФОНДОВИТЕ НА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУ- РУВАЊЕ И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

I

За сигурносна резерва на фондот за инвалид-
ското осигурување се издвојува 1% од приходите
остварени со основниот придонес за инвалидско
осигурување.

За валоризациона резерва на фондот на инва-
лидското осигурување се издвојува 9% од при-
ходите остварени со основниот придонес за инвалид-
ско осигурување.

II

За сигурносна резерва на фондот на пензис-
кото осигурување се издвојува 1% од приходите
остварени со основниот придонес за пензиско осигу-
рување.

За валоризациона резерва на фондот на пен-
зиското осигурување се издвојува 9,5% од при-
ходите остварени со основниот придонес за пензиско
осигурување.

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија“.

Број 07-1211/1
11 април 1964 година
Скопје

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА

Претседател,
Михајло Апостолски, с. р.

171.

На основа член 89 став 2 точка 2 и член 202
став 1 од Законот за организација и финансирање
на социјалното осигурување („Службен лист на
ФНРЈ“ број 22/62) и Законот за границите за
определување во 1964 година на нормите на при-
донесите за социјално осигурување и за додаток
на деца и за нормата на придонесот за запослува-
ње на работниците („Службен лист на ФНРЈ“ број
52/63), Собранието на Републичката заедница за со-

цијално осигурување на работниците на СР Македонија на седницата одржана на 11 април 1964 година донесува

О Д Л У К А
ЗА НОРМИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ И НОРМАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА ЗА 1964 ГОДИНА

I

Нормата на основниот придонес за инвалидско осигурување се определува на 2,0% од бруто износот на личниот доход на работниците.

II

Нормата на основниот придонес за пензиско осигурување се определува на 5,0% од бруто износот на личниот доход на работниците.

III

Нормата на придонесот за додаток на деца се определува на 8,0% од бруто износот на личниот доход на работниците.

IV

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 07-1212/1
11 април 1964 година
Скопје

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА
РАБОТНИЦИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА**

Претседател,
Михајло Апостолски, с. р.

ИСПРАВКА
**НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НАДО-
МЕСТОК НА ШТЕТА ПРИЧИНЕТА ВО ШУМА**

Во членот 6 став 1 и 2 место последниот збор: „м²“ треба да стои „пр. м“.

Ценовникот за утврдување надоместок на штета причинета во шума, кој е составен дел на Правилникот се исправува следното:

— Во табела 2 во заглавието место „м²“ треба да стои: „пр. м“.

— Во табелата 4 реден број 6 зборот „грло“ пред бројот 600 се брише.

Од Републичкиот секретаријат
за земјоделство и шумарство

Ојласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-11843/1 од 2 јули 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Николовски Стојан, роден на ден 14 јуни 1937 година во село Росоки, Тетовска околија, од татко Димитрие и мајка Пацка, така

што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Стојановски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (324)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-10991/1 од 15 јуни 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Димчев Мирослав, роден на 16 октомври 1944 година во град Скопје, од татко Зафир и мајка Елица, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Палаханов**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (320)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-8306/1 од 30 април 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Јовановска Елена, родена на 5 јануари 1928 година во град Скопје, од татко Никола и мајка Гора, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Спасовска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (304)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-8747/1-1964 година, ја одобри промената на роденото име на Ламбевски Тихон, така што во иднина ќе се служи со роденото име **Митре**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (305)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 10842/1 од 26 јуни 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Кајан Бесир, роден на ден 5 јуни 1929 година во Гостивар, Тетовска околија, од татко Халил и мајка Шефике, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Бастри**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (306)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-7795/1 од 18 јуни 1964 година, ја одобри промената на личното име на Галовски Богоје, роден на 21 август 1920 година во село Отуње, Тетовска околија, од татко Марко и мајка Цона, така што во иднина личното име ќе му гласи **Галевски Богдан**. Промената на фамилијарното име се протегнува и на малолетното му дете Галовски Александар, роден на 22 јануари 1949 година во Скопје, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Галевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (307)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-10728/1 од 10 јуни 1964 година, ја одобри промената на роденото

име на Окше Мемет, роден на ден 6 јули 1937 година во Дебар, Охридска околија, од татко Веби и мајка Вахиде, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Мухамед**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (308)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-8620/1 од 7 мај 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Цафери Зибера Абедин, роден на ден 25 ноември 1939 година во село Желино, Тетовска околија, од татко Зибер и мајка Нурије, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Абедин**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (309)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-9421/1 од 30 мај 1964 година, ја одобри промената на личното име на Кицев Душан, роден на ден 14 јули 1940 година во село Мечкуевци, Штипска околија, од татко Тодор и мајка Љуба, така што во иднина личното име ќе му гласи **Митев Петре**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (310)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-5424/1 од 18 март 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Тренески Ратник, роден на ден 15 април 1941 година во село Куратица, Охридска околија, од татко Миле и мајка Крета, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Раде**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (311)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-10087/1-1964 година, ја одобри промената на роденото име на Петровски Благоја, роден на ден 14 септември 1922 година во село Добромири, од родители: татко Велјан и мајка Трена, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Вангел**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (312)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-10980/1 од 18 јуни 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Михаиловски Коста, роден на ден 16 јуни 1922 година во село Нижополе, Битолска околија, од татко Никола и мајка Катерина, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Договски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (313)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-9642/1 од 28 мај 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Лошкоски Паунко, роден на ден 25 мај 1914 година во село Мешеишта, Охридска околија, од татко Фидан и мајка Елена, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Војданоски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (314)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-9531/1 од 28 мај 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Шутиноски Милован, роден на ден 13 октомври 1923 година во село Вевчани, Охридска околија, од татко Андре и мајка Милева, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Милан**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (315)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-8096/1 од 27 април 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Асани Иса, роден на ден 13 јуни 1920 година во село Дебреште, Тетовска околија, од татко Мирто и мајка Ава. Промената е одобрена и на Асани Бантиша, родена на ден 10 август 1962 година во село Дебреште, Тетовска околија. Именованиот и малолетното му дете за во иднина ќе се служат со новото фамилијарно име **Зулбеари**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (316)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-7404 од 24 април 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Мишевски Миливој, роден на ден 12 октомври 1930 година во село Неманци, Штипска околија, од татко Андреја и мајка Вимка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Војчо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (317)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-9333/1-1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Атанасоски Димитар и Душанка од село Стиник, Штипско и село Брезно, Тетовско. Во иднина фамилијарното име ќе им гласи **Димитриски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (318)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-9715/1 од 28 мај 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Митрева Меглена, родена на ден 7 јули 1914 година во село Скуруша, Штипска околија, од татко Здраве и мајка Сребра, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Анѓа**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (319)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-7935/1 од 24 април 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Асани Сефер, роден на 19 мај 1927 година во град Дебар, Охридска околија, од татко Мемет и мајка Зене, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Селмани**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (321)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-10989/1 од 3 јуни 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Јакимов Благое, роден на ден 4 септември 1939 година во село Сопот, Штипска околија, од татко Јордан и мајка Анка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Стефановски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (322)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-11294/1 од 13 јули 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Танев Дане, роден на ден 13 септември 1942 година во село Градско, Титоввешка околија, од татко Стојан и мајка Славка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Даневски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (325)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-11012/1 од 15 јуни 1964 година, ја одобри промената на личното име на Мицковски Левко, роден на 19 март 1922 година во село Бигор Доленци, Охридска околија, од татко Стрезо и мајка Манаилка, така што во иднина личното име ќе му гласи **Ванчевски Владо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (326)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-1684/1 од 27 јануари 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Ѓорѓев Гаврило, роден на 7 февруари 1930 година во село Горна Бошава, Титоввешка околија, од татко Ристо и мајка Анѓуша, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Попов**.

Промената на фамилијарното име на Ѓорѓев Гаврило се протегнува и на неговото малолетно дете Ѓорѓев Зоран, роден на 28 декември 1957 година во Кавадарци.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (327)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО РЕСЕН

При Општинскиот суд во Ресен подигната е оставинска постапка по оставината на пок. Зујферовски Адемов Бако, бивш од град Ресен.

Се поканува наследникот Мириш Каус Огли, по татко Бакова Адемова Зејферовска, родум од град Ресен, а сега со непознато местопребивалиште во Истанбул — Турција, да се јави во Општинскиот суд во гр. Ресен, за давање наследничка изјава во рок од една година од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“. Во противно оставината ќе се расправи во нејзино отсуство.

Од Општинскиот суд во Ресен, О. бр. 15/53. (323)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ од Тетово — Продавница број 35 во Тетово, ул. „Тодор Цицоски — Мердан“. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални стоки: животни прехрани и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазивно масло и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит, производи врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни производи, парфимериски и козметички стоки, саати, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, селскостопански производи, месо и преработки од месо, млеко, леб, печиво, риби и готови јадења.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Деликатес“ од Тетово, а согласно со решението на Собранието на општината Тетово број 04-16552/1 од 19. X. 1963 год.

Раководител на продавницата е Момир Настоски.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 776/63. (59)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15. I. 1963 година под рег. бр. 3/59, книга III е запишано следното: Престана со својата работа Бирото за проектирање „Техника“ од Охрид, поради припојувањето кон Градежното претпријатие „Трудбеник“ од Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 16/63. (619)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15. I. 1963 година под рег. бр. 11/57, книга III е запишано следното: Престана со својата работа Градежното претпријатие „Трудбеник“ од Охрид, бидејќи со Бирото за проектирање „Техника“ од Охрид е споено во ново претпријатие „Трудбеник“ од Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 17/63. (620)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6. IV. 1963 година под рег. бр. 98/55, книга II е запишано следното: Престана со својата работа Рударското претпријатие „Рудар“ од Прилеп, бидејќи е припоено кон Рудниците за експлоатација и оплеменување на неметални сировини „Партизан“ од Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 122/63. (625)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15. I. 1963 година под рег. бр. 8/56, книга II е запишано следното: Престана со својата работа Сточарското стопанство „Мариово“ од Прилеп, бидејќи е припоено кон Претпријатието „Стокопромет“ од Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 13/63. (626)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28. I. 1963 година под рег. бр. 8/55, книга IV е запишано следното: Престана со својата работа Трговското претпријатие „Галичица“ од Ресен, бидејќи е припоено кон „Жито-Македонија“ од Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 22/63. (627)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11. IV. 1963 година под рег. бр. 18/55, книга IV е запишано следното: Престана со својата работа Земјоделската задруга „Милан Думов“ од село Јанковец, бидејќи е припоена кон Земјоделската задруга „Респлод“ од Ресен.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 141/63. (628)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 3. XI. 1962 година под рег. бр. 1/57, книга IV е запишано следното: Престана со својата работа „Аутопреспа“ претпријатие за услуги во земјоделството и јавен транспорт Ресен, бидејќи е припоено кон Автотуристичкото претпријатие „Галеб“ од Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 405/62. (629)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8. XII. 1962 година под рег. бр. 16/55, книга I е запишано следното: Лозановски Мицко и Босилковски Александар, досегашни потписници на Земјоделската задруга „Тодор Ангелески“ од село Ротино, Битолска околија, се разрешени од должност. Се овластуваат лицата Симоновски Петар и Петровски Живко да ја потпишуваат задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 427/62. (641)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24. XII. 1962 година под рег. бр. 16/55-II- е запишано следното: Чавкоски Стојче и Талевски Димитрија, досегашни потписници на Земјоделската задруга „Слога“ од село Кривогаштани, Битолска околија, се разрешени од должност. Се овластуваат лицата Томаноски Никола и Цветкоски Петко да ја потпишуваат задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 447/62. (642)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10. I. 1963 година под рег. бр. 3/59, книга II е запишано следното: Јанчески Киро, досегашен управник на Земјоделската задруга „Бакарно гумно“ од село Загорани, Битолска околија, е разрешен од должност. Се овластува лицето Јаноски Маринко, сегашен управник, да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 3/63. (643)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11. IV. 1963 година под рег. бр. 8/56, книга I е запишано следното: Петревски Веле и Ристевски Јосиф, досегашни потписници на Земјоделската задруга „Борис Велевски“ од село Беранци, Битолска околија, се разрешени од должност. Се овластуваат лицата Толевски Милев Цветан, сегашен управник, и Шулевски Ристев Јован, книговодител, да ја потпишуваат задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 138/63. (644)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5. IV. 1963 година под рег. бр. 105/55, книга I е запишано следното: Стојкоски Петре, досегашен потписник на Земјоделската задруга „Даме Груев“ од село Вашерејца, Битолска околија, е разрешен од должност. Се овластува лицето Трајчевски Најдов Кочо, управник, да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 126/63. (645)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28. III. 1963 година под рег. бр. 19/55, книга I е запишано следното: Веле Р. Стефаноски, досегашен управник и потписник на Земјоделската задруга „Стив Наумов“ од село Логоварди, Битолска околија, е разрешен од должност. Се овластува лицето Дончо Гагчевски, сегашен управник на задругата, да ја потпишува истата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 86/63. (646)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. III. 1963 година под рег. бр. 82/55, книга I е запишано следното: Стефановски Ристо, досегашен потписник на Земјоделската задруга „Караорман“ од село Стругово, Битолска околија, е разрешен од должност. Се овластуваат лицата Сиљаноски Тоде, управник, и Дамјановски Јован, книговодител, да ја потпишуваат задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 87/63. (647)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21. III. 1963 година под рег. бр. 5/55, книга II е запишано следното: Мојсовски Видан и Николевски Цветан, досегашни потписници на Земјоделската задруга „Углед“ од село Секирци, Битолска околија, се разрешени од должност. Се овластуваат лицата Конески Цветко и Илиоски Крсте да ја потпишуваат задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 79/63. (648)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 1. III. 1963 година под рег. бр. 11/55, книга II е запишано следното: Димитриевски Тодор, досегашен потписник на Земјоделската задруга „Нов живот“ од село Долно Дивјаџи, Битолска околија, е разрешен од должност. Се овластува лицето Сиљаноски Митко, управник на задругата, да ја потпишува истата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 74/63. (649)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21. XII. 1962 година под рег. бр. 1/61, книга I е запишано следното: Милан Димитровски, досегашен директор и потписник на Претпријатието „Агро Пелагонија“ од Битола, е разрешен од должност. Се овластува лицето Тома Томовски, сегашен директор и потписник на претпријатието, да го потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 438/62. (650)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот штембил под назив: „Монтажно предузеќе за граѓевинарство и индустрију „Јанко Лисјак“ — Београд — Управа градње — Скопје“, се огласува за неважен. (1502)

Загубениот округли печат и штембил на Околискиот сојуз за борба против алкохолизмот — Скопје под назив: „Околиски сојуз за борба против алкохолизмот — Скопје“, се огласуваат за неважни. (2203)

Загубениот округли печат под назив: „Основно училиште „Гоце Делчев“, с. Град, Штипска околија“, се огласува за неважен. (2661)

Загубениот округли печат на Домот за народно здравје — Свети Николе под назив: „Собрание на Општина Св. Николе — Дом за народно здравје — Свети Николе — Социјалистичка Република Македонија (1)“, се огласува за неважен. (2763)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 42768, серија бр. 0798004 издадена од СВР — Тетово на име Гафур Назиф Абдиџи, с. Одри, Тетовско. (1147)

Лична карта рег. бр. 93, серија бр. 0301404 издадена од СВР — Штип на име Сафет Мазникар, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 4, Штип. (1148)

Лична карта рег. бр. 17337, серија бр. 0505990 издадена од СВР — Титов Велес на име Лазар Игново Горгиев, ул. „Радњански пат“ бр. 45, Штип. (1149)

Лична карта рег. бр. 4165, серија бр. 0564573 издадена од СВР — Куманово на име Тодор Стојан Сребреновски, с. Шталковица, Кочанско. (1150)

Лична карта рег. бр. 7371, серија бр. 0567771 издадена од СВР — Куманово на име Васил Иванов Стојанов, ул. „Илинденска“ бр. 13, Раловиш. (1151)

Лична карта рег. бр. 7313, серија бр. 0187823 издадена од СВР — Прилеп на име Јованка Миладинова (Мијајлеска) Стојческа, с. Стровија, Прилеп. (1152)

Лична карта рег. бр. 18066, серија бр. 0023599 издадена од СВР — Охрид на име Живка Арсо (Васковска) Вељановска, ул. „Г. Наумов“ бр. 76, Битола. (1153)

Лична карта рег. бр. 112, серија бр. 0139465 издадена од СВР — Битола на име Раде Димко Николовски, ул. „Д. Груев“ бр. 157, Битола. (1154)

Лична карта рег. бр. 2194, серија бр. 0110397 издадена од СВР — Битола на име Сотир Ѓорѓи Петровски, с. Брусник, Битолско. (1155)

Лична карта рег. бр. 19462, серија бр. 0559280 издадена од СВР — Куманово на име Крсто Димо Миладиновски, с. Довезени, Кумановско. (1156)

Лична карта рег. бр. 10473, серија бр. 0570330 издадена од СВР — Куманово на име Цветан Ѓорѓи Бојковски, ул. „Ужичка“ бр. 17, Куманово. (1157)

Лична карта рег. бр. 1053, серија бр. 0211606 издадена од СВР — Охрид на име Борис Трпез Шежеровски, ул. „Д. Груев“ бр. 54, Охрид. (1158)

Лична карта рег. бр. 1513, серија бр. 0778828 издадена од СВР — Теарце на име Абдилмеџит Шеип Османи, с. Слатина, Тетовско. (1159)

Лична карта рег. бр. 4066, серија бр. 0373881 издадена од СВР — Штип на име Миле Сарафим Ангелов, с. Балталија, Штипско. (1160)

Лична карта рег. бр. 8974, серија бр. 0113684 издадена од СВР — Дебар на име Наке Галев Бобороски, с. Витуше, Тетовско. (1161)

Лична карта рег. бр. 15386, серија бр. 0711896 издадена од СВР — Гостивар на име Усеин Весел Кадриу, с. Падилиште, Гостиварско. (1162)

Лична карта рег. бр. 438, серија бр. 0274048 издадена од СВР — Гостивар на име Месут Асим Мустафи, с. Врагчиште, Гостиварско. (1163)

Лична карта рег. бр. 4590, серија бр. 0037301 издадена од СВР — Струга на име Ирфан Демир Салкоски, с. Лабуништа, Струга. (1164)

Лична карта рег. бр. 7517, серија бр. 0666992 издадена од СВР — Тетово на име Акија Шефит Етеми, с. Челопек, Тетовско. (1165)

Лична карта рег. бр. 1998, серија бр. 0646470 издадена од СВР — Кратово на име Сенесија Марко Андов, с. Живалево, Кратовско. (1166)

Лична карта рег. бр. 1142, серија бр. 0646344 издадена од СВР — Кратово на име Синиш Гате Марковски, с. Живалево, Кратовско. (1167)

Лична карта рег. бр. 24057, серија бр. 318129 издадена од СВР — Сомбор на име Стојче Србиноски с. Канатларци, Битолско. (1168)

Лична карта рег. бр. 11953, серија бр. 0234954 издадена од СВР — Охрид на име Методија Димитрија Андреевски, ул. „Мукос“ бр. 180 — Битола. (1169)

Лична карта рег. бр. 8681, серија бр. 0015222 издадена од СВР — Битола на име Трендафил Кири Димитриевски, с. Средно Егри, Битола. (1170)

Лична карта рег. бр. 22410, издадена од СВР — Битола на име Дојчин Благојевски, ул. „Борис Кидрич“ бр. 61, Прилеп. (1171)

Лична карта рег. бр. 34834, серија бр. 0104796 издадена од СВР — Битола на име Зоран Поповиќ, ул. „Вера Циривири“, Кула I, Прилеп. (1172)

Лична карта рег. бр. 243, серија бр. 0180753 издадена од СВР — Прилеп на име Ило Васил Николоски, ул. „О. Чопела“ бр. 35, Прилеп. (1173)

Лична карта рег. бр. 170, серија бр. 0145127 издадена од СВР — Прилеп на име Михајло Горѓиев Глигороски, ул. „11 октомври“ бр. 88, Прилеп. (1174)

Лична карта рег. бр. 10, серија бр. 0572020 на име Трифун Димитрија Горѓиевски, ул. „Наум Охридски“ бр. 5, Куманово. (1175)

Лична карта рег. бр. 24511, серија бр. 0540329 издадена од СВР — Куманово на име Славка Пуриќ, ул. „Трст“ бр. 3, Куманово. (1176)

Лична карта рег. бр. 6082, серија бр. 0566480 издадена од СВР — Куманово на име Ашим Насуфа Арифџи, с. Матејче, Кумановско. (1177)

Лична карта рег. бр. 16016, серија бр. 0048727 издадена од СВР — Струга на име Ибраим Неби Рочоски, с. Долна Велица, Струга. (1178)

Лична карта рег. бр. 5561, серија бр. 0038272 издадена од СВР — Струга на име Петар Крсте Мојсов, кеј „8 ноември“ бр. 8, Струга. (1179)

Лична карта рег. бр. 309606, серија бр. 890543 издадена од СВР — Белград на име Софија Вилим Грашнер, с. Демир Капија, Кавадарци. (1180)

Лична карта рег. бр. 898, серија бр. 0369646 издадена од СВР — Титов Велес на име Зеќир Амедов Усеинов, ул. „Бл. Нечев“ бр. 57, Титов Велес. (1181)

Лична карта рег. бр. 42660, серија бр. 0798895 издадена од СВР — Тетово на име Мариќа Владимир Тевдоска, ул. „Шарпланинска“ бр. 21а, Тетово. (1182)

Лична карта рег. бр. 5739, серија бр. 0171251 издадена од СВР — Тетово на име Петко Борис Димовски, ул. „Јане Сандански“ бр. 65, Тетово. (1183)

Лична карта рег. бр. 451, серија бр. 0790117 издадена од СВР — Тетово на име Ефка Тодор (Настоска) Стојаноска, ул. „Г. Делчев“ бр. 130, Тетово. (1184)

Лична карта рег. бр. 72, серија бр. 0780830 издадена од СВР — Тетово на име Шукри Имер Абдулаи, ул. „Лењин“ бр. 43, Тетово. (1185)

Лична карта рег. бр. 1114, серија бр. 0661780 издадена од СВР — Тетово на име Димче Тевдо Војновски, с. Фалиште, Тетово. (1186)

Лична карта рег. бр. 25251, серија бр. 0683643 издадена од СВР — Тетово на име Трпко Михајло Милошевски, с. Јанчиште, Тетово. (1187)

Лична карта рег. бр. 6245, серија бр. 1588806 издадена од СВР — Сремска Митровица на име Шафо Ислам Адили, ул. „Штипска“ бр. 35, Тетово. (1188)

Лична карта рег. бр. 31082, серија бр. 0792036 издадена од СВР — Тетово на име Јусуф Шоип Мамути, с. Милетино, Тетово. (1189)

Лична карта рег. бр. 694, серија бр. 0274213 на име Крсте Петков Трпковски, с. Теарце, Тетово. (1190)

Лична карта рег. бр. 43598, серија бр. 0798834 издадена од СВР — Тетово на име Илми Мифтар Даути, с. Каменане, Тетово. (1191)

Лична карта рег. бр. 473, серија бр. 0121103 издадена од СВР — Делчево на име Иван Стојанов Горѓиевски, Делчево. (1192)

Лична карта рег. бр. 5007, серија бр. 0057718 издадена од СВР — Берово на име Гаврил Глигоров Скендерски, Берово. (1193)

Лична карта рег. бр. 6787, серија бр. 0059500 издадена од СВР — Берово на име Момчило Владимиров Фурнаџиски, Берово. (1194)

Лична карта рег. бр. 10313/ш, серија бр. 0299786 на име Љубомир Благоев Анакиев, с. Блатец, Кочани. (1195)

Лична карта рег. бр. 6978, серија бр. 0059678 издадена од СВР — Делчево на име Назифа Зумберова Демирова, Веница, Кочани. (1196)

Лична карта рег. бр. 9624, серија бр. 0386234 издадена од СВР — Кочани на име Јусеин Османов Алиов, Веница, Кочани. (1197)

Лична карта рег. бр. 1544, серија бр. 0377954 издадена од СВР — Кочани на име Благој Јордан Ташков, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 9, Веница, Кочани. (1198)

Лична карта рег. бр. 11329, серија бр. 0192439 издадена од СВР — Битола на име Атанас Ангел Шереметковски, ул. „Фари Ибраим“ бр. 29, Битола. (1199)

Лична карта рег. бр. 28977, серија бр. 0094796 издадена од СВР — Битола на име Мемет Ибраим Кајмаќ, ул. „Охрид“ бр. 120, Битола. (1200)

Лична карта рег. бр. 7500, серија бр. 0079922 издадена од СВР — Битола на име Емилија Јован (Миркич) Јовановска, ул. „К. Јосифовски“ бр. 80, Битола. (1201)

Лична карта рег. бр. 6668, серија бр. 0445075 издадена од СВР — Битола на име Бранислав Сотир Димитријевиќ, ул. „К. Јосифовски“ бр. 80, Битола. (1202)

Лична карта рег. бр. 22687, серија бр. 0121969, издадена од СВР — Битола на име Кири Миајлев, Ристевски, с. Путурус, Битола. (1203)

Лична карта рег. бр. 5187, серија бр. 0185663 издадена од СВР — Прилеп на име Крсте Илиев Мешески, с. Кривогаштани, Битола. (1204)

Лична карта рег. бр. 24127, серија бр. 0178155 издадена од СВР — Охрид на име Лутвије Сабри (Исламоска) Зунческа, с. Г. Папраник, Дебар. (1205)

Лична карта рег. бр. 4786, серија бр. 0169703 издадена од СВР — Гостивар на име Исни Алиов Дервиши, с. Добридол, Гостивар. (1206)

Лична карта рег. бр. 854, серија бр. 0524947 издадена од СВР — Куманово на име Владо Ј. Димковски, ул. „Лењин“ бр. 24, Куманово. (1207)

- Лична карта рег. бр. 939, серија бр. 0525013 издадена од СВР — Куманово на име Перса Г. Демковска, ул. „Лењин“ бр. 24, Куманово. (1208)
- Лична карта рег. бр. 827, серија бр. 0147247 издадена од СВР — Делчево на име Јордан Сарафимов Митевски, с. Нов Истевник, Делчево. (1209)
- Лична карта рег. бр. 2493/ш, серија бр. 0138199 издадена од СВР — Штип на име Цвета Богатин (Горѓиева) Јовановска, с. Дулица, Делчево. (1210)
- Лична карта рег. бр. 864/ш, серија бр. 0052487 издадена од СВР — Штип на име Добринка Симеонова Начева, с. Звезгор, Штипско. (1211)
- Лична карта рег. бр. 4124, издадена од СВР — Куманово на име Петар Спасиќ, ул. „Кирил и Методи“ бр. 26, Куманово. (1212)
- Лична карта рег. бр. 129, серија бр. 024249 издадена од СВР — Титов Велес на име Митра Дељо Пушкарова, населба „Превалец“, Титов Велес. (1213)
- Лична карта рег. бр. 866, серија бр. 0360877 на име Томе Николов Андоновски, с. Папрадиште, Титов Велес. (1214)
- Лична карта рег. бр. 12863, серија бр. 0353373 издадена од СВР — Титов Велес на име Челомир Илиев Стефановски, с. Капиново, Титов Велес. (1215)
- Лична карта рег. бр. 1697, серија бр. 0168801 на име Салман Рамадан Целили, с. Раковец, Тетово. (1216)
- Лична карта рег. бр. 112, серија бр. 0271122 на име Халил Зенула Абази, с. Радуша, Скопје. (1217)
- Лична карта рег. бр. 19808, серија бр. 0680069 издадена од СВР — Тетово на име Мифтар Дабир Нухи, с. Орашје, Тетово. (1218)
- Лична карта рег. бр. 26483, серија бр. 0683430 издадена од СВР — Тетово на име Јашар Рамиз Аљиџи, с. Ново Село, Тетово. (1219)
- Лична карта рег. бр. 772/ш, серија бр. 0052395 издадена од СВР — Штип на име Стојмир Јованчов Стоиловски, с. Каменица, Делчево. (1220)
- Лична карта рег. бр. 2063, серија бр. 0027301 издадена од СВР — Ресен на име Вангел Ј. Стрвмениковски, с. Д. Дупени, Ресен. (1221)
- Лична карта рег. бр. 8164, серија бр. 0384774 издадена од СВР — Кочани на име Тона Никола (Костова) Костова, ул. „А. Винички“ бр. 61, Виница, Кочани. (1222)
- Лична карта рег. бр. 2066, серија бр. 0475301 издадена од СВР — Струмица на име Фатиме Али (Демирова) Бекирова, с. Доброшинци, Струмица. (1223)
- Лична карта рег. бр. 8616, серија бр. 0567218 издадена од СВР — Куманово на име Дончо Станојков Наумов, с. Дорфулија, Св. Николе. (1224)
- Лична карта рег. бр. 3430, серија бр. 0131237 издадена од СВР — Битола на име Михајло Стево Спасевски, ул. „Партизанска“ бр. 22, Битола. (1225)
- Лична карта рег. бр. 33557, серија бр. 0103555 издадена од СВР — Битола на име Вера Цветаноска, ул. „М. Цветаноски“ бр. 13, Прилеп. (1226)
- Лична карта рег. бр. 64, серија бр. 0020784 издадена од СВР — Охрид на име Ценкоска (Бешпирска) Џамка, с. Трпеица, Охрид. (1227)
- Лична карта рег. бр. 584, серија бр. 0722590 издадена од СВР — Македонски Брод на име Тимка Костадиноска, М. Брод. (1228)
- Лична карта рег. бр. 554, серија бр. 0725249 издадена од СВР — Македонски Брод на име Гаврил Костадиноски, Македонски Брод. (1229)
- Лична карта рег. бр. 17024, серија бр. 0355142 издадена од СВР — Титов Велес на име Лидјана Горѓиева Славкова, ул. „М. Тито“ бр. 11, Т. Велес. (1230)
- Лична карта рег. бр. 17672, серија бр. 0023205 издадена од СВР — Охрид на име Ибиш Јаче Бајрамоски, с. Боровец, Струга. (1357)
- Лична карта рег. бр. 17379, серија бр. 0022912 издадена од СВР — Струга на име Шефкет Муса Меноски, с. Мислодежда, Струга. (1356)
- Лична карта рег. бр. 2055, серија бр. 0364064 издадена од СВР — Кавадарци на име Ристо К. Стамациев, Кавадарци. (1231)
- Лична карта рег. бр. 24984, серија бр. 0179012 издадена од СВР — Охрид на име Весим Рецо Арифоски, с. Лабуништа, Струга. (1331)
- Лична карта рег. бр. 534, серија бр. 0692244 издадена од СВР — Гостивар на име Азир Медит Ајрули, с. Дебреша, Гостивар. (1232)
- Лична карта рег. бр. 386, серија бр. 0273996 издадена од СВР — Гостивар на име Лоиман Осман Мустафи, с. Топлица, Гостивар. (1233)
- Лична карта рег. бр. 13955, серија бр. 0710465 издадена од СВР — Гостивар на име Рашид Куртиш Ферати, с. Лакавица, Гостивар. (1234)
- Лична карта рег. бр. 10709, серија бр. 0387319 издадена од СВР — Кочани на име Ѓорѓи Митев Ефремов, с. Тркање, Кочани. (1235)
- Лична карта рег. бр. 9028, издадена од СВР — Прилеп на име Мишко Матев Илиевски, с. Дреновци, Битола. (1236)
- Лична карта рег. бр. 11780, серија бр. 0156326 издадена од СВР — Прилеп на име Блага Чкапурска, ул. „Б. Талески“ бр. 152, Прилеп. (1237)
- Лична карта рег. бр. 303651, серија бр. 1305746 издадена од СВР — Куприја на име Вера Димитриоска, ул. „Р. Левката“ бр. 8, Прилеп. (1238)
- Лична карта рег. бр. 51386, серија бр. 0100549 издадена од СВР — Битола на име Александар Богоевски, ул. „11 октомври“ бр. 35, Прилеп. (1239)
- Лична карта рег. бр. 7231, серија бр. 0111941 издадена од СВР — Дебар на име Рамадан Шемо Колеци, с. Селокуќи, Дебар. (1240)
- Лична карта рег. бр. 15154, серија бр. 0119864 издадена од СВР — Дебар на име Фазиле Ферит (Каја) Колеци, с. Селокуќи, Дебар. (1241)
- Лична карта рег. бр. 4013, серија бр. 0108723 издадена од СВР — Дебар на име Ваче Зенил Митко Колеци, с. Селокуќи, Дебар. (1242)
- Лична карта рег. бр. 14895, серија бр. 0119605 издадена од СВР — Дебар на име Амит Демо Амети, ул. „Џавит Уштеленца“ бр. 2, Дебар. (1243)
- Лична карта рег. бр. 1992, серија бр. 0156702 издадена од СВР — Дебар на име Абдула Мунир Диша, Дебар. (1244)
- Лична карта рег. бр. 2450, серија бр. 0173660 издадена од СВР — Дебар на име Санија Салија (Еповска) Абазовска, с. Цепиште, Дебар. (1245)
- Лична карта рег. бр. 3398, серија бр. 0108108 издадена од СВР — Дебар на име Вердија Илјас Алиовски, с. Д. Косоврасти, Дебар. (1246)
- Лична карта рег. бр. 20244, серија бр. 0031904 издадена од СВР — Охрид на име Гафур Бафто Алиовски, с. Д. Косоврасти, Дебар. (1247)
- Лична карта рег. бр. 16611, серија бр. 0130311 издадена од СВР — Дебар на име Фаик Абдул Каба, ул. „Трпе Броштитки“ бр. 2, Дебар. (1248)
- Лична карта рег. бр. 489, серија бр. 0092042 на име Петре Митрев Ордановски, с. Манастир, Битола. (1249)
- Лична карта рег. бр. 3036, серија бр. 1335460 издадена од СВР — Сарајево на име Јово Никола Пемац, ВП 3982 — с. Демир Капија, Кавадарци. (1250)
- Лична карта рег. бр. 580, серија бр. 0129782 на име Трајко Видан Трајковски, с. Крушевица, Битола. (1251)
- Лична карта рег. бр. 15127, серија бр. 0014102 издадена од СВР — Битола на име Стале П. Стојковски, с. Зовик, Битола. (1252)
- Лична карта рег. бр. 10407, серија бр. 0012045 издадена од СВР — Битола на име Ѓорѓи М. Степановски, с. Груниште, Битола. (1253)
- Лична карта рег. бр. 5252, серија бр. 0116202 издадена од СВР — Битола на име Зорка Ламбо Степановска, с. Лавци, Битола. (1328)

Лична карта рег. бр. 4585, серија бр. 0077105 издадена од СВР — Битола на име Рамадан Таир Зекировски, ул. „Бр. Мингови“ бр. 28, Битола. (1329)

Лична карта рег. бр. 36040, серија бр. 0107086 издадена од СВР — Битола на име Симо Гаврил Стевановски, с. Железнец, Битола. (1330)

Лична карта рег. бр. 444, серија бр. 0725717 издадена од СВР — Охрид на име Даринка Ристо Кочоска, с. Фалише, Тетово. (1332)

Лична карта рег. бр. 29713, серија бр. 0687670 издадена од СВР — Тетово на име Ферат И. Илази, с. Цепчиште, Тетово. (1333)

Лична карта рег. бр. 2793, серија бр. 0779705 издадена од СВР — Тетово на име Селим Бекир Сулејмани, с. Цепчиште, Тетово. (1334)

Лична карта рег. бр. 18903, серија бр. 376125 издадена од СВР — Прокупље на име Цветанка Милорад Спасиќ, с. Д. Седларце, Тетово. (1335)

Лична карта рег. бр. 17992, серија бр. 0678998 издадена од СВР — Тетово на име Мецит Мазлам Али, с. Селце Кеч, Тетово. (1336)

Лична карта рег. бр. 11516, серија бр. 0388126 издадена од СВР — Кочани на име Раде С. Ѓорѓиев, ул. „Партизанска“ бр. 62, Штип. (1337)

Лична карта рег. бр. 986, серија бр. 0314496 издадена од СВР — Кочани на име Петар Серафимов Постолов, ул. „Ст. Ербапски“ бр. 24, Кочани. (1338)

Лична карта рег. бр. 3445, серија бр. 0001693 издадена од СВР — Битола на име Љуба Митре (Ризовска) Пашовска, с. Граишница, Битола. (1339)

Лична карта рег. бр. 5578, серија бр. 0144421 издадена од СВР — Прилеп на име Благоја Илија Димески, ул. „Енгелсова“ бр. 4, Прилеп. (1340)

Лична карта рег. бр. 20694, серија бр. 0735619 издадена од СВР — Кичево на име Цветец Сулејман Телаковски, ул. „М. Тито“ бр. 139, Кичево. (1341)

Лична карта рег. бр. 1326, серија бр. 0429458 издадена од СВР — Гевгелија на име Петко Мито Петров, с. Градец, Гевгелија. (1342)

Лична карта рег. бр. 25890, серија бр. 0722700 издадена од СВР — Гостивар на име Челеби Мемет Алија, с. М. Турчане, Гостивар. (1343)

Лична карта рег. бр. 799, серија бр. 0302111 издадена од СВР — Штип на име Делчо Јорданов Герасимов, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 91, Штип. (1344)

Лична карта рег. бр. 10174, серија бр. 0129500 издадена од СВР — Берово на име Јован Михајлов Драколски, Берово. (1346)

Лична карта рег. бр. 1280/ш, серија бр. 0084503 издадена од СВР — Штип на име Зора Атанас (Димовска) Гарванска, Берово. (1347)

Лична карта рег. бр. 11513, серија бр. 0483928 издадена од СВР — Струмица на име Ѓорѓе Стамен Митев, с. Баница, Струмица. (1348)

Лична карта рег. бр. 8812, серија бр. 0481274 издадена од СВР — Струмица на име Асан Тефиќов Ибраимов, с. Чанаклија, Струмица. (1349)

Лична карта рег. бр. 3388, серија бр. 0474010 издадена од СВР — Струмица на име Георги Иванов Николов, с. Просениково, Струмица. (1350)

Лична карта рег. бр. 6027, серија бр. 0458579 издадена од СВР — Струмица на име Томе Ѓорѓи Димитриев, с. Баница, Струмица. (1351)

Лична карта рег. бр. 18193, серија бр. 0023726 издадена од СВР — Струга на име Мустафа С. Дервишоски, с. Октиси, Струга. (1352)

Лична карта рег. бр. 876, серија бр. 0033587 издадена од СВР — Струга на име Ајдар Али Суло, Струга. (1353)

Лична карта рег. бр. 1136, серија бр. 0033847 издадена од СВР — Струга на име Назмије Салих Марема Суло, Струга. (1354)

Лична карта рег. бр. 20835, серија бр. 0032495 издадена од СВР — Охрид на име Кирило А. Нелоски, с. Лабуншта, Струга. (1355)

Лична карта рег. бр. 25105, серија бр. 0179133 издадена од СВР — Струга на име Саве Стефан Попоски, с. Враништа, Струга. (1358)

Лична карта ре. бр. 15800, серија бр. 0682218 издадена од СВР — Битола на име Зекие Казим (Сулејман) Шабанова, ул. „Срем“ бр. 15, Битола. (1359)

Лична карта рег. бр. 753, серија бр. 0000968 издадена од СВР — Битола на име Ристо Трајков Недановски, с. Зовиќ, Битола. (1360)

Лична карта рег. бр. 15632, серија бр. 0557109 издадена од СВР — Куманово на име Санде Стојан Јовановски, с. Клечевце, Куманово. (1361)

Лична карта рег. бр. 2922, серија бр. 0635432 издадена од СВР — Куманово на име Гера Јосимов Гошевски, с. Ранковци, Кр. Паланка. (1362)

Лична карта рег. бр. 5603, серија бр. 0638113 издадена од СВР — Крива Паланка на име Стојан Јованов Бошковски, с. Ранковци, Кр. Паланка. (1363)

Лична карта рег. бр. 884, серија бр. 0021694 издадена од СВР — Охрид на име Насија Коле Донески, с. Елшани, Охрид. (1364)

Лична карта рег. бр. 25695, серија бр. 0219879 издадена од СВР — Охрид на име Петре Стеван Петрески, с. Слатино, Охрид. (1365)

Лична карта рег. бр. 6518, серија бр. 0216246 издадена од СВР — Охрид на име Ариф Муса Исмаил, ул. „Абас Емин“ бр. 31, Охрид. (1366)

Пасош број 754170/8. VII. 1964 година, број на виза 13321, издаден од СВР — Скопје на име Драган Левков Симоновски со дете Левко од Скопје. (2651)

Полномошно број 1498 од Славко Кривец, населба „Лисиче“ ул. 54/31а — Скопје, издадено од Околинскиот суд Скопје II на име Јакоп Киџер од Ковињ. (2715)

КОНКУРСИ

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ КЛИНИКАТА ЗА КОЖНИ И ВЕНЕРИЧНИ БОЛЕСТИ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за 2 лекара на специјализација

Услови: Предвидени во Правилникот за специјализација на здравствените службеници од прва група („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 2/60).

Личен доход согласно Правилникот за личен доход на службениците и работниците при Клиниката.

Настап на работа веднаш.

Молбите таксирани со 50 динари таксена марка со куса биографија, се доставуваат до управата на Клиниката (за конкурсна комисија) во рок од 30 дена од денот по објавувањето на конкурсот.

Конкурсот останува отворен до пополнување на работните места. (1054)

ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ — ПРИЛЕП

распишува

К О Н К У Р С

за прием во работен однос на 4 забни техничари

УСЛОВИ: Кандидатите треба да имаат завршено заботехничко училиште.

Личен доход по Правилникот за распределба на личен доход на здравствените и други работници при Домот.

Стан за самци обезбеден во новоградба.

Конкурсот е отворен до пополнување на работните места.

Стапување на работа веднаш. (1012)

УЧИЛИШНИОТ ОДБОР ПРИ РУДАРСКО-ГЕОЛОШКОТО ТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ ВО ПРОБИШТИП

распишува

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за пополнување на упразнети работни места за наставен кадар во учебната 1964/65 година и тоа:

1. Директор на училиштето — — — — 1
2. Професор или наставник по руски јазик 1
3. Професор по историја, општествено и државно уредување и економика на СФРЈ — — 1
4. Машински инженер или наставник со ВСПШ за групата машински предмети — — 1
5. Инженери-геолози или со природно тематички факултет — — — — — 2
6. Рударски инженери — — — — — 2

УСЛОВИ: Кандидатите под точка 1 треба да имаат завршено висока или виша стручна школа, положен стручен испит и повеќе од 5 години служба. Под точка 2 до 6 кандидатите треба да имаат завршено соодветен факултет или виша школа. Предимство имаат кандидатите со повеќе години служба и положен стручен испит.

Молбите со другите потребни документи се примаат до 20 август оваа година. (1013)

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ПРИХВАТИЛИШТЕТО ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ВО СКОПЈЕ

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работното место ВОСПИТАЧ

Услови:

Завршена виша педагошка школа — дефектолошки отсек — олигофренопедагошка група, положен стручен испит и пет години работен стаж.

Молбите со документите по чл. 31 од ЗЈС се поднесуваат до Управата на Прихватилиштето секој ден.

Конкурсот трае 15 дена од неговото објавување.

Направените трошоци паѓаат на товар на Прихватилиштето. (1015)

СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУТУН — ПРИЛЕП

распишува

КОНКУРС

за избор и преизбор на соработници на Институтот за тутун во Прилеп, и тоа:

1. за избор на еден асистент или виши стручен соработник во хемиската лабораторија на Институтот;

2. за преизбор на еден виши стручен соработник во отсекот за селекција и

3. за преизбор на еден виши стручен соработник во отсекот за хидропедологија.

У С Л О В И:

Под реден број 1 да има завршено филозофски факултет — хемиски смер и соодветна практика;

Под реден број 2 и 3 кандидатите да имаат завршено земјоделско-шумарски факултет со 6 години практика во струката.

Личен доход според Правилникот за распределба на средствата за лични доходи.

Конкурсот трае до пополнување на работните места. (1019)

Советот за просвета на Собранието на општината Куманово по предлогот на училишните одбори

распишува

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за пополнување на упразнетите места на наставниот и воспитниот персонал во училиштата и другите воспитни установи на подрачјето на Општината Куманово, за учебната 1964/65 година:

1. ЕКОНОМСКО УЧИЛИШТЕ „МОША ПИЈАДЕ“ КУМАНОВО

- економист — — — — — 1
- професор или наставник за општа математика 1
- професор или наставник по македонски јазик 1

2. МЕТАЛЕН ЦЕНТАР „НАЦЕ БУЃОНИ“ — КУМАНОВО

- инженери со технички факултет — — — 2

3. ПЕРИОДИЧНО УЧИЛИШТЕ „ПЕРО НАКОВ“ — КУМАНОВО

- наставник по метална технологија — — — 1

4. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „БРАКА МИЛАДИНОВИ“ — КУМАНОВО

- дефектолог — — — — — 1
- наставник или стручен учител по ОТО — 1

5. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КОЧО РАЦИН“ — КУМАНОВО

- професор или наставник по физика — — 1
- професор или наставник по математика — 1
- наставник или стручен учител по домаќинство — — — — — 1
- учители за одделенска настава — — — — 2

6. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ХРИСТИЈАН КАРПОШ“ — КУМАНОВО

- професор или наставник по математика и физика — — — — — 1

7. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „БАЈРАМ ШАБАНИ“ — КУМАНОВО

- наставници по шиптарски јазик — — — 2
- наставник по математика (на шиптарски јазик) 1
- наставник по математика и физика (на шиптарски јазик) — — — — — 1

— наставник по историја и географија (на шиптарски јазик) — — — — —	1	— наставник по физика (на српскохрватски јазик) — — — — —	1
— наставник по биологија (на шиптарски јазик) — — — — —	1	— наставник по географија (на српскохрватски јазик) — — — — —	1
— стручен учител по ОТО — — — — —	1	— наставник по историја (на српскохрватски јазик) — — — — —	1
— стручен учител по музичко воспитување — — — — —	1	— наставник или стручен учител по ОТО (на српско-хрватски јазик) — — — — —	1
— учители за одделенска настава (на шиптарски јазик) — — — — —	3	— наставник или стручен учител по музичко воспитување — — — — —	1
8. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ВУК КАРАЏИК“ —		13. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КИРИЛ И МЕТОДИ“	
КУМАНОВО		— с. РОМАНОВЦЕ	
— управител — — — — —	1	— наставник по српски јазик — — — — —	1
— професор или наставник по математика (на српско-хрватски јазик) — — — — —	1	— наставник по француски јазик — — — — —	1
— професор или наставник по македонски јазик — — — — —	1	— наставник по историја и географија — — — — —	1
— професор или наставник по географија — — — — —	1	— наставник по македонски јазик — — — — —	1
— професор или наставник по биологија — — — — —	1	— наставник по математика и физика — — — — —	1
9. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ТОЛИ ЗОРДУМИС“ —		— наставник по биологија — — — — —	1
КУМАНОВО		— учители за одделенска настава на шиптарски наставен јазик — — — — —	4
— професори или наставници по српски јазик — — — — —	2	14. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КАРПОШ“ — с.	
— професори или наставници по математика — — — — —	2	УМИН ДОЛ	
— професор или наставник по физика — — — — —	1	— наставник по српски јазик — — — — —	1
10. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „11 ОКТОМВРИ“ —		— наставник по македонски и француски јазик — — — — —	1
КУМАНОВО		— наставник по математика (на српско-хрватски јазик) — — — — —	1
— управител — — — — —	1	— наставник по физика и хемија (на српско-хрватски јазик) — — — — —	1
— професор или наставник по македонски јазик — — — — —	1	— наставник по историја и географија (на српско-хрватски јазик) — — — — —	1
— професор или наставник по руски и српски јазик — — — — —	1	— наставник за одделенска настава (на српско-хрватски јазик) — — — — —	1
— професор или наставник по француски и македонски јазик — — — — —	1	15. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „МАРШАЛ ТИТО“ —	
— професор или наставник по математика — — — — —	1	с. ОПАЕ	
— професор или наставник по физика — — — — —	1	— наставник по шиптарски јазик — — — — —	1
— професор или наставник по биологија и хемија — — — — —	1	— наставник по математика и физика (на шиптарски јазик) — — — — —	1
— професор или наставник по историја со запознавање на општеството — — — — —	1	— наставник по историја и географија (на шиптарски јазик) — — — — —	1
— професор или наставник по географија — — — — —	1	— наставник по биолошка група (на шиптарски јазик) — — — — —	1
— наставник или стручен учител по ОТО — — — — —	1	— наставник по математика и физика (на македонски јазик) — — — — —	1
— наставник или стручен учител по ликовно воспитување — — — — —	1	— стручен учител по музичко воспитување — — — — —	1
— учители за одделенска настава — — — — —	4	16. РАБОТНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ — КУМАНОВО	
11. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ХРИСТИЈАН КАРПОШ“ — с. МЛ. НАГОРИЧАНЕ		— соработник за андрагогија, дидактика и администрација — — — — —	1
— наставници по македонски јазик — — — — —	2	— професор или наставник по математика — — — — —	1
— наставник по српски јазик — — — — —	1	17. УЧИТЕЛИ ЗА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА ПО СЕЛАТА	
— наставници по историја и географија — — — — —	2	а) за шиптарски наставен јазик	
— наставник по физика — — — — —	1	— село Сопот — — — — —	1
— наставници по математика — — — — —	2	— село Опае — — — — —	2
— наставник или стручен учител по ликовно воспитување — — — — —	1	У С Л О В И:	
— наставник или стручен учител по музичко воспитување — — — — —	1	1. За управителите: завршен филозофски факултет, ВПШ или ПА или учителска школа со положен стручен испит.	
— наставник или стручен учител по физичко воспитување — — — — —	1		
12. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „БРАКА РИБАР“ —			
с. ТАВАНОВЦЕ			
— наставник по македонски јазик — — — — —	1		
— наставник по француски јазик — — — — —	1		
— наставник по математика (на српскохрватски јазик) — — — — —	1		

2. За учителите во град Куманово: учителска школа со положен стручен испит.

3. За наставниците: филозофски факултет, ВПШ или ПА.

4. За професорите: соодветен факултет.

5. За соработник во Работничкиот универзитет: високо, више или средно образование.

6. За стручните учители во Куманово: завршено соодветно стручно училиште.

7. При избор на кандидатите предимство имаат:

а) кандидатите, кои во последните две години се оценети со највисоки оценки;

б) кандидати, кои имаат подолг работен стаж;

в) кандидати, кои имаат деца за школување и кои се истакнале во општествената работа.

8. Лица што прв пат стапуваат на работа да дадат лична изјава дека не се стипендијанти и дека немаат никаква обврска.

9. Училишниот одбор не обезбедува стан, како ни патни, дневни и селидбени трошоци.

Пријавите се поднесуваат до училишните одбори на соодветните училишта, најдоцна до 15 август 1964 година.

Кон молбата треба да се приложат:

1. Уверение за движење на службата;

2. Документ за школска односно стручна квалификација;

3. Препис од оценките, карактеристика за последните три учебни години;

4. Во пријавата треба да биде назначена точната адреса на кандидатот.

Пријавите што не ги содржат бараните документи нема да се земаат во разгледување. (1053)

Конкурсната комисија за примање на службеници на Фабриката за волнени ткаенини во изградба — Битола, а врз основа на чл. 37 од Законот за јавните службеници

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за следните раководни работни места:

1. Раководител на секторот за план, анализа и статистика;

2. Раководител на секторот за кадри.

Кандидатите за горните работни места треба да ги исполнуваат следните услови:

— за раководител на секторот за план, анализа и статистика да имаат завршен економски факултет со 3 години практика, или завршена виша стопанска школа со 6 години практика;

— за раководител на секторот за кадри да имаат завршено висока стручна спрема со 3 години практика, виша стручна спрема со 6 години практика или средна спрема со 10 години практика.

Личниот доход според Правилникот за личните доходи на работниците и службениците на Фабриката.

Молбите за конкурсот се примаат најдоцна до 15 август 1964 година. (1055)

УПРАВНИОТ ОДБОР НА КЛИНИКАТА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место клинички лекар

Услови: Завршен медицински факултет.

Молбите, со документите од чл. 31 од ЗЈС и куса биографија, се доставуваат писмено до Клиниката.

Не таксирани молби не ќе се земаат во обзир. Личниот доход според одредбите од Правилникот за распределба на личните доходи на Клиниката.

Конкурсот завршува 15 дена по објавувањето. (1056)

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

— За еден наставник (во сите звања) по предмет Историја на книжевноста на народите на СФРЈ.

Пријавите со биографија и потребните документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници се доставуваат до архивата на Филозофскиот факултет во Скопје во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот. (1057)

РЕКТОРАТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место сметководен референт

Кандидатот треба да има завршено више или средно образование и практика на сметководствени работи.

Личен доход според Правилникот за личните доходи на работниците и службениците при Ректоратот на Универзитетот.

Молбите со куса биографија за движењето во службата се поднесуваат до Ректоратот на Универзитетот (нова зграда на Педагошка академија — населба (Карпуш“ П).

Конкурсот останува отворен до пополнување на работното место. (1077)

Согласно со одлуката на Советот од 20. VII. 1964 година, Заводот за овоштарство — Скопје

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за еден стручен соработник или асистент за вршење на сите работи во лабораторијата на Заводот

Кандидатите треба да имаат завршено земјоделски факултет и најмалку една година лабораториска практика.

Кон молбата треба да се приложат документите по член 31 од ЗЈС, кратка биографија за досегашното движење во службата и список на трудовите (доколку има), по можност со по еден примерок од нив.

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (1078)

Конкурсната комисија при Советот за просвета, култура, физичка и техничка култура на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје, по предлог на училишните одбори

распишува

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за пополнување на слободните работни места за наставен и воспитен персонал во училиштата, за учебната 1964/65 година и тоа:

I. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ВЛАДИМИР НАЗОР“ — СКОПЈЕ

1. Наставник по математика — — — — 1
2. Наставник по физика — — — — 1

II. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ — СКОПЈЕ

1. Наставници по математика — физика — 3

III. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „11 ОКТОМВРИ“ — СКОПЈЕ

1. Наставник по математика — физика — 1
2. Наставник по општотехничко воспитување 1

IV. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „13 НОЕМВРИ“ — СКОПЈЕ

1. Наставници по математика — — — — 3
2. Наставник по општотехничко воспитување 1

V. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ — ПИТУ“ — СКОПЈЕ

1. Наставник по општотехничко воспитување 1

VI. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЌ“ — СКОПЈЕ

1. Управител — — — — — 1
2. Наставник по математика — — — — 1
3. Наставник по општотехничко воспитување 1

VII. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ГОЏЕ ДЕЛЧЕВ“ — ГОРНО ЛИСИЧЕ

1. Наставник по математика — физика — 1

VIII. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КОЧО РАЦИН“ — с. РАКОТИНЦИ

1. Наставник по математика — — — — 1
2. Наставник по физика — математика — 1
3. Наставник по руски јазик — — — — 1

IX. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „МАРШАЛ ТИТО“ — с. НОВА БРЕЗНИЦА

1. Управител — — — — — 1
2. Наставник по македонски — српскохрватски јазик — — — — — 1
3. Наставник по биологија, хемија и О. Т. О. 1
4. Наставник по математика — физика — 1
5. Наставник по историја, географија и општество — — — — — 1
6. Наставник по руски јазик — — — — 1
7. Наставник за одделенска настава (на шиптарски наставен јазик) во подрачната паралелка с. Јаволце — — — — 1

X. ГИМНАЗИЈА „РАДЕ ЈОВЧЕВСКИ — КОРЧАГИН“ — СКОПЈЕ

1. Професор по физика — — — — — 1
2. Професор по математика со нацртна геометрија — — — — — 1

XI. ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКО УЧИЛИШТЕ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЌ“ — СКОПЈЕ

1. Професор по математика — — — — 1

XII. НАСТАВНИЦИ ЗА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

A) за настава на македонски наставен јазик

1. за село Држилово — — — — — 1
2. за село Елово — — — — — 1
3. за село Осинчани — амбулантно со Маркова Сушица — — — — — 1
4. за село Цветово — — — — — 1

B) за настава на шиптарски наставен јазик

5. за село Патишка Река — — — — — 2
6. за село Црни Врв — — — — — 1
7. за село Малчиште — — — — — 1
8. за село Света Петка — — — — — 1

У С Л О В И :

За управител во Основното училиште „Иван Горан Ковачиќ“ Скопје: а) завршен филозофски факултет, положен стручен испит и над 5 години практика во наставата; б) завршена ПА односно ВПШ, положен стручен испит и над 8 години практика во наставата.

За управител во Основното училиште „Маршал Тито“ во село Нова Брезница: завршен филозофски факултет или педагошка академија односно ВПШ.

За професори и наставници, завршена висока или виша школа за наставен кадар — соодветна група.

За наставници за одделенска настава: завршена педагошка академија — група за одделенска настава или учителска школа.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

Плата по правилникот за распределба на личен доход, а за селата обезбеден бесплатен стан и огрев или надоместок, според Уредбата за бесплатен стан и огрев.

Покрај редовните принадлежности на наставниот персонал на село му следува посебен додаток за работа под потешки услови и тоа:

а) за наставниот персонал од точка VIII под 1, 2 и 3:

— за високо образование — 5.000 динари
— со више образование — — 4.000 динари

б) за наставниот персонал од точка IX под 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7:

— со високо образование — 15.000 динари
— со више образование — 13.000 динари
со средно образование — — 9.000 динари

в) за наставен персонал под точка XII под 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7:

— со више образование — 13.000 динари
— со средно образование — 9.000 динари,

а под реден број 8:

- со више образование — — 8.000 динари
- со средно образование — — 6.000 динари

Молбите — пријавите се поднесуваат до училишниот одбор на училиштето за кое се конкурира. Кон молбата-пријавата кандидатите во работен однос треба да ги поднесат следните документи:

- диплома за школска односно стручна спрема заверен препис,
- уверение за движење во службата,
- препис од оценувачките листови за последните 2 години,
- кратка биографија,
- согласност за конкурирање.

Кандидатите што прв пат стапуваат во служба треба да ги приложат сите документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Молбите — пријавите без потребната документација нема да бидат земени во разгледување.

За примените кандидати не се плаќаат патни и селидбени трошоци.

Конкурсот трае до 25 август 1964 година. (1058)

Комисијата за службенички работи на Собранието на општината Битола на основа чл. 21 од Законот за јавните службеници

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на упразнетото работно место началник на Одделението за комунални работи и станбени прашања при Собранието на општината Битола

У с л о в и:

Кандидатот да има завршено технички факултет — отсек градежен, архитектонски или геодетски, со над 3 (три) години практика во струката.

Платата ќе биде определена според Законот за јавните службеници, а полагајната плата според Одлуката за полагајните плати на службениците при Собранието на општината Битола.

Конкурсот трае 15 дена сметано од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Кандидатите покрај молбата, таксирана со 50 динари административни такси, да ги достават и документите предвидени во чл. 31 од Законот за јавните службеници, документите за школската спрема или работниот стаж со кратка биографија за движењето во службата.

Молбите заедно со документите се предаваат во писарницата на Собранието на општината Битола, секој работен ден до истекот на рокот од 15 дена од објавувањето на конкурсот.

Заинтересираните за поблиски информации можат да се јават на телефон бр. 21-396. (1079)

На основа чл. 244 и 245 од Законот за јавните службеници („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 53/57 и чл. 10 од Правилникот за спроведување на конкурсите за пополнување на местата на наставниот и воспитниот персонал во училиштата и другите вос-

питни установи („Сл. весник на НРМ“ бр. 16/58), Советот за просвета и култура при Собранието на општината Градско на предлог на училишните одбори

р а с п и ш у в а

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за пополнување на упразнетите работни места за наставно-воспитниот персонал во училиштата на подрачјето на општината Градско, за учебната 1964/65 година и тоа:

I. ОСУМГОДИШНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ДАМЕ ГРУЕВ“ — ГРАДСКО

- Наставник по историја и географија — 1
- Наставник по француски јазик — — — 1
- Наставник или стручен учител по физичко, ликовно и музичко воспитување — 1
- Учител за одделенска настава — — — 1

II. ПОДРАЧНА ПАРАЛЕЛКА — с. ВИНИЧАНИ

- Учители за одделенска настава — — — 2

III. ОСУМГОДИШНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ

„ПЕРЕ ТОШЕВ“ — РОСОМАН

- Наставник по српскохрватски јазик — 1
- Наставник по француски и руски јазик — 1
- Наставник по биологија и хемија — — — 1

IV. ОСУМГОДИШНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ

„ЛАЗО ФИЛИПОВ“ — СИРКОВО

- Наставник по македонски и српскохрватски јазик — — — — — — — 1
- Наставник по математика и физика — 1
- Наставник по биологија и хемија — — — 1
- Наставник по француски јазик — — — 1
- Учители за одделенска настава — — — 3

V. ОСУМГОДИШНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ

„БОРИС ТЕРЗИЕВ“ — Д. ЧИЧЕВО

- Управител на основното училиште — — — 1
- Наставник по историја и географија — 1
- Наставник по математика и физика — 1
- Наставник по биологија и хемија — — — 1
- Наставник по општо-техничко образование — — — — — — — — — 1
- Учител за одделенска настава — — — 1

VI. ПОДРАЧНА ПАРАЛЕЛКА — с. ВОДОВРАТИ

- Учител за одделенска настава — — — 1

VII. НЕПОТПОЛНО ЧЕТИРИГОДИШНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ — ПОДЛЕС

- Учители за одделенска настава — — — 2

У С Л О В И:

1. За наставниците завршена ВПШ по соодветната група.

2. За одделенска настава завршена учителска школа и положен стручен испит.

3. За управител на основното училиште завршена ВПШ или учителска школа со над пет години практика и положен стручен испит.

Во сите училишта на подрачјето на општината Градско обезбеден е бесплатен стан и огрев.

За подрачната паралелка во с. Водоврати и Непотполното четиригодишно основно училиште во с. Подлес обезбеден е посебен додаток за тешки услови на животот и работата во износ од 4.000 динари.

ПРИЈАВУВАЊЕ НА КОНКУРС:

Пријавите за конкурсот со сите потребни документи од чл. 31 од Законот за јавните службеници и оценувачките листови за последните две години, кандидатите треба да ги достават до училишниот одбор на училиштето во кое конкурираат, најдоцна до 31 август 1964 година. (1081)

На основа чл. 245 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/62) и Правилникот за пополнување на упразнетите места на наставно-воспитен персонал во училиштата и другите просветни установи („Сл. весник на НРМ“ бр. 16/58), Конкурсната комисија при Советот за просвета, култура и физичка култура на Собранието на општината Берово, а на предлог од училишните одбори, распишува

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за пополнување на упразнетите места во училиштата од територијата на општината, за учебната 1964/1965 година и тоа:

I. Училишта од II степен**1. Гимназија „Ацо Русковски“ — Берово**

- еден професор по македонски јазик
- еден професор по француски јазик
- еден професор по латински јазик
- еден професор по англиски јазик
- еден професор по германски јазик
- еден професор по руски јазик
- еден професор по историја
- еден професор по географија
- еден професор по биологија
- еден професор по физика
- еден професор за филозофска група предмети
- еден професор за математика
- еден професор за економската група предмети.

УСЛОВИ: За звањето професор завршен соодветен факултет.

II. Училишта од I степен**1. Основно училиште „Ацо Русковски“ — с. Двориште**

- еден наставник по македонски јазик
- еден наставник по историја и географија
- еден наставник по биологија
- еден наставник по математика и физика
- еден наставник по француски јазик

2. Основно училиште „Кирил и Методи“ — с. Владимирво

- еден наставник по математика и физика

3. Основно училиште „Климент Охридски“ — с. Будинарци**Будинарци**

- еден наставник по македонски јазик

УСЛОВИ: За звањата наставник завршена педагошка академија со соодветна група предмети,

или учител со долгогодишна практика во предавање на одделни предмети во вишите одделенија.

Обезбеден стан и огрев, согласно позитивните прописи.

За с. Двориште покрај обезбеден стан и огрев има и посебен додаток до 5.000 динари.

ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ:

Кандидатите што ќе конкурираат треба да поднесат таксирани молби до училишните одбори на соодветните училишта.

Кон молбата треба да се приложи:

- а) Кандидати што се во работен однос:
 - препис од дипломите за образование и стручен испит,
 - последните оценети решенија за звањето и положајната плата,
 - оценувачки листови за последните две години,
 - потврда-одобрение од органот за назначување дека го ослободува.
- б) Кандидатите што прв пат стапуваат на служба, сите документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Молбите со некомплетирани документи не се земаат во предвид.

Конкурсот ќе трае заклучно до 31 август 1964 година.

Пријавите поднесени по оваа дата не се земаат во разгледување. (1080)

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|--|-----|
| 166. Решение за давање согласност на Одлуката за нормите на основните придонеси за инвалидско и пензиско осигурување и нормата на придонесот за додаток на деца за 1964 година — — — — | 481 |
| 167. Решение за давање согласност на Одлуката за висината на средствата што во 1964 година ќе се издвојуваат за сигурносна резерва и валоризациона резерва на фондовите на инвалидското осигурување и пензиското осигурување — — | 481 |
| 168. Наредба за одредување на трошоците на прометот на големо за пченица, рж, пченка, јачмен (освен пиварскиот), зоб и прекрупа — — — — | 481 |
| 169. Наредба за одредување на трошоците на прометот на големо за шеќер — — | 482 |
| 170. Одлука за висината на средствата што во 1964 година ќе се издвојуваат за сигурносна резерва и валоризациона резерва на фондовите на инвалидското осигурување и пензиското осигурување — | 482 |
| 171. Одлука за нормите на основните придонеси за инвалидско и пензиско осигурување и нормата на придонесот за додаток на деца за 1964 година — — — — | 483 |
| Исправка на Правилникот за утврдување надоместок на штета причинета во шума | 483 |